

ВЛИЈАНИЕ НА ДОДАТОЦИ ОД I И II РЕД НА ПОЛАРИЗАЦИОНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ ПРИ ПРОЦЕСОТ НА НИКЛУВАЊЕ

3. Георгиевска, Р. Цветковиќ, Н. Николовски, Б. Попов, И. Петров

Хемиски факултет, Универзитет „Кирил и Методир — Скопје

Испитувано е влијанието на додатоците за сјај на поларизациониот потенцијал при процесот на никлувањето. Анализите на поларизационите криви, добиени при различни состави на електролити и при различни температури, укажуваат на фактот дека 1,4 бутин диол има карактер на додаток од I ред а натриум сахаринат карактер на додаток од II ред.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ

Експерименталните мерења се вршени со помош на електролитна ќелија којашто е направена во вид на двокрак сад. Во едниот крак е сместена работна и референтна електрода а во вториот спротивна електрода. Низ ќелијата постојано поминуваше азот кој претходно беше пречистен по вообичаен стандарден начин. Снимањето на поларизационите криви е вршено со помош на хроноамперостат Tacussel, CEAMD 6, кој служеше како извор на константна струја и потенциометар Радиометар, за пратење на промената на електродниот потенцијал.

За изведување на процесот на електрохемиското никлување и определувањето на одделните оптимални параметри (густина на струјата температура, состав на електролитот и др.) користен е системот за електролиза во чиј скlop се наоѓа Хулова ќелија. Хуловата ќелија е направена од плексиглас, материјал отпорен на киселини, алкалоиди и повисоки температури. Капацитетот на Хуловата ќелија, каде што катодата во однос на анодата беше сместена под агол од 45° , изнесуваше сса 300мл.

Кај електрохемиските мерења како работна електрода е користена бакарна фолија со вкупна површина од 0,5 см.². Контактот на оваа електрода беше направен од бакарна жица вовлечена во стаклена цевка залемена на долниот крај.

Како спротивна електрода користена е платинска фолија со површина од 5 см^{-2} . Контактот на оваа електрода беше изведен преку платинска жица вовлечена во цевка од пирекс стакло.

Како референтна електрода при електрохемиските мерења беше користена заситена каломелова електрода.

При процесот на електрохемиско никлување во Хуловата ќелија како катода беше користена бакарна фолија а како анода фолија од никел. За време на изведување на експериментите низ ќелијата постојано барбутираше претходно пречистен азот.

Сите хемикалии што беа употребени при електрохемиските мерења беа од р. а. чистота.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА


Познато е дека површинско активните супстанции и додатоците од I и II ред влијаат врз механизмот на електро-таложењето на никелот преку физичко-хемиска адсорпција на катодата. Адсорпцијата на овие додатоци ги менува својствата на површината на катодата, а со тоа ги менува и условите на електрокристализацијата на никелот. Додатоците од I ред слабо се адсорбираат на површината на катодата и уште при мали концентрации се воспоставува рамнотежа помеѓу адсорбираните и неадсорбираните молекули.

Додатоците за сјај од II ред имаат големи инхибиторски својства на таложењето на никелот, предизвикувајќи високи катодни поларизации. Со тоа се создава можност преку изборот на концентрацијата на додатокот да се добијат превлаки со различен степен на сјајност. Коновие додатоци за сјај, во состав на Ватовиот електролит, влегуваат и површинско-активни супстанции кои го снижуваат површинскиот напон на електролитот и кои едновремено имаат способност да го отстранат водородот од површината на катодчта.


Со цел да се добијат податоци за влијание на додатоците 1,4 бутин диол и натриум сахаринат во процесот на никлувањето, беа снимени поларизациони криви за различни концентрации на истите и при различни температури.

Карактеристичниот изглед на поларизационите криви добиени при различни концентрации на додатокот 1,4 бутин диол (составот на останатите основни компоненти за никлување е константен) и при температура од 60°C е прикажан на сликтите 1 и 2.

Од сите добиени резултати може да се заклучи дека 1,4 бутин диол предизвикува слабо зголемување на електродниот потенцијал. Такво катодно зголемување на електродниот потенцијал до 70 mV може да се објасни со фактот, дека кај овој тип на додаток се воспоставува рамнотежа помеѓу адсорбираните и неадсорбираните молекули, при мошне мали концентрации на додатокот.



Слика 1. Поларизационни криви лобиени при различни концентрации на 1,4 бутин диол, при температура од 60°C.



Слика 2 $E - \log i$ зависност добијена спрема слика 1.

Исто така, од табелата 1, може да се види дека со зголемувањето на температурата доаѓа до значително намалување на поларизациониот потенцијал, што укажува на фактот дека адсорпцијата на овој додаток е од физичка природа и дека степенот на покривањето на површината е многу мал.

Т а б е л а 1.

Промена на електродниот потенцијал.. со темперчтура ($C_{1,4}$ бутиндиол=0,05%)

I (A/sm ²)	10	50	100	500	1000
— E (mV) на 50°C	340	430	537	676	709
— E (mV) на 60°C	348	428	531	670	705
— E (mV) на 70°C	340	430	502	630	680

Земајќи ги предвид горните разгледувања и тоа дека 1,4 бутин диолот во голема мера ја намалува катодната струја (со што се овозможува создавање на рамнотерни никелни превлаки), може да се заклучи дека истиот додаток има карактер на доаток од I ред. (5, 6).

Од сликата 2 јасно се согледува дека се присутни два процеса при електрохемиската редукција на никелот. За конкретно определување на механизмот на редукцијата на никелот потребни се подетални анализи, со поставување на соодветни диагностички критериуми, што ќе биде предмет на понатамошните студии.

Со цел да се определи влијанието на натриум сахаринатот во процесот на никлувањето беа снимени, исто така, поларизациони криви за различни концентрации на истиот, при температури од 50, 60 и 70°C.


Типичен изглед на поларизационите криви добиени при различни концентрации на натриум сахаринат при температура од 60°C, е прикажан на сликите 3 и 4.

Од добиените резултати може да се заклучи дека присуството на натриум сахаринатот предизвикува зголемување на катодниот потенцијал до 300 mV. Температурните мерења (табела 2), покажуваат дека катод-


Т а б е л а 2

Промена на електродниот потенцијал со температура Снатриум сахаринат=05

I (A/sm ²)	10	50	100	500	1000
— E (mV) на 50°C	350..	385	545	710	746..
— E (mV) на 60°C	354	390	550	715	750
— E (mV) на 70°C	355	393	552	712	748



Слика 3. Поларизационни криви добиени при различни концентрации на натриум сахаринат, при темпер. од 60°C .



Слика 4. Е — лог 1 зависност добиена спрема сликара 3.

ната поларизација, со зголемувањето на температурата битно не се намалува, што укажува на фактот дека адсорпцијата не е само од физичка природа, туку е и многу потешко да се определи механизмот на дејствувањето на натриум сахаринатот.

Според однесувањето на сахаринатот и литературните податлици (5, 6), може да се заклучи дека истиот ги задоволува критериумите за додатокот од II ред.

Со помош на Хуловата ќелија е определена и оптималната густина на струјата, температурата и составот на електролитот. Се покажа дека за определен состав на електролитот, при температура од 60°C, најполнна катодна густина на струјата изнесува $1,2 \text{ A/dm}^2$.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. U. R. Evans, Kerozija i oksidacija na metali — Москва (1963)
2. Т. Грчев, Б. Попов, Билтен на ТМФ, Скопје (1974)
3. Т. Грчев, Б. Попов, Хемија и индустрији 10 (1975)
4. M. Paunović, Plating 1161, 11 (1968)
5. Marsel Maser, Traitements de Surface, 148 29 (1976)
6. G. Schmit, Galvanotéžnik, 8, 59, 667 (1968)

THE INFLUENCE OF THE ADDITIVES OF THE FIRST AND SECOND RATE ON THE POLARISATION POTENTIAL AT THE DEPOSITION OF METALLIC NICKEL

Z. Georgievska, R. Cvetković, N. Nikolovski, B. Popov, I. Petrov

Faculty of Chemistry University „Kiril i Metodij“— Skopje

ABSTRACT

In order to get better knowledge about over all process of the deposition of metallic nickel it has been investigated the influence of the first and second rate. It has been found by following the polarisation potential that 1,4 butin diole acts as an additive of first rate and sodium sacharinate as an additive of the second rate.

ната поларизација, со зголемувањето на температурата битно не се намалува, што укажува на фактот дека адсорпцијата не е само од физичка природа, туку е и многу потешко да се определи механизмот на дејствувањето на натриум сахаринатот.

Според однесувањето на сахаринатот и литературните податлици (5, 6), може да се заклучи дека истиот ги задоволува критериумите за додатокот од II ред.

Со помош на Хуловата ќелија е определена и оптималната густина на струјата, температурата и составот на електролитот. Се покажа дека за определен состав на електролитот, при температура од 60°C, најполнна катодна густина на струјата изнесува $1,2 \text{ A/dm}^2$.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. U. R. Evans, Kerozija i oksidacija na metali — Москва (1963)
2. Т. Грчев, Б. Попов, Билтен на ТМФ, Скопје (1974)
3. Т. Грчев, Б. Попов, Хемија и индустрији 10 (1975)
4. M. Paunović, Plating 1161, 11 (1968)
5. Marsel Maser, Traitements de Surface, 148 29 (1976)
6. G. Schmit, Galvanotéžnik, 8, 59, 667 (1968)

THE INFLUENCE OF THE ADDITIVES OF THE FIRST AND SECOND RATE ON THE POLARISATION POTENTIAL AT THE DEPOSITION OF METALLIC NICKEL

Z. Georgievska, R. Cvetković, N. Nikolovski, B. Popov, I. Petrov

Faculty of Chemistry University „Kiril [nd Metodij“— Skopje

ABSTRACT

In order to get better knowledge about over all process of the deposition of metallic nickel it has been investigated the influence of the first and second rate. It has been found by following the polarisation potential that 1,4 butin diole acts as an additive of first rate and sodium sacharinate as an additive of the second rate.